



**Македонска
Кошаркарска
Федерација**



ПРАВИЛНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Скопје, 16 Август, 2016 година

Врз основа на член 43 од Статутот, Управниот одбор на Македонската Кошаркарска Федерација, на седницата одржана на ден 16.08.2016 година, го донесе следниот:

ПРАВИЛНИК ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА КОШАРКАРСКА ФЕДЕРАЦИЈА

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се регулираат правилата за организација, спроведување и раководење на сите кошаркарски натпреварувања во Република Македонија, во сите категории и степени, во организација на Македонската Кошаркарска Федерација (во понатамошниот текст: МКФ).

Член 2

Овој Правилник ги уредува основните прописи за сите натпреварувања и претставува основа за решавање на сите прашања во врска со натпреварувањата.

Кошаркарските натпреварувања се организираат за:

- 2.1. Спортисти, кои својата активност како кошаркари ја извршуваат аматерски,
- 2.2. Спортисти, кои својата активност како кошаркари ја извршуваат професионално.

Член 3

Правата, обврските и одговорностите на учесниците во натпреварувањата, нивните меѓусебни односи, правата и должностите на службените лица на натпреварите, специфичноста на поедини натпреварувања како и други прашања кои се однесуваат на натпреварувањето, се регулираат со посебни прописи: Пропозиции за натпреварување, кои мора да бидат во согласност со одредбите од овој Правилник.

Член 4

Раководењето со сите натпревари во рамките на системот на натпреварување на подрачјето на Република Македонија е во надлежност на Управниот одбор на МКФ. Извршувањето на оваа надлежност, Управниот одбор на МКФ може да ја довери на соодветни Здруженија на клубови во секој степен на натпреварување, со договор во кој се регулираат сите права и обврски и времето на важност, им го пренесува правото на спроведување на натпреварувањето во соодветниот степен, со цел внатрешно уредување на односите кои произлегуваат од натпреварувањето.

За непосредно водење на натпреварувањата Управниот одбор на МКФ именува Комесар за натпреварување кој раководи со сите натпреварувања во лига системот и Куп натпреварите на Република Македонија, во сите сениорски категории на натпреварување, како и комесар за натпреварување во младинските категории.

Член 5

Сите натпревари се играат согласно одредбите од службените кошаркарски Правила издадени од Меѓународната кошаркарска федерација - ФИБА, чие толкување го дава Националниот ФИБА Инструктор за Република Македонија.

Член 6

Комесарот за натпреварување изготвува Пропозиции за натпреварување врз основа на одредбите на овој Правилник, за сите видови на натпреварувања во Република Македонија и во сите категории на натпреварувања, како и Деловник за работа на комесарот.

Пропозициите за натпреварување и Деловникот за работа на Комесарот ги усвојува Управниот одбор на МКФ.

Член 7

Клубовите се должни да организираат осигурување и здравствена заштита на играчите и тренерите.

Член 8

Клуб чиј играч(играчи) учествува (учествуваатат) на официјално натпреварување во составот на било која репрезентација на Република Македонија, има право да одложи првенствен (првенствени) или Куп натпревар (натпревари).

2. СИСТЕМ И КАЛЕНДАР ЗА НАТПРЕВАРУВАЊЕ

Член 9

Системот за натпреварување во сите степени на натпреварување во Република Македонија и бројот на екипи учеснички во секој степен поединечно, го утврдува Управниот одбор на МКФ, на предлог на Стручниот совет и Комесарот за натпреварување.

Пред конечното утврдување на системот за натпреварување, се бара и мислење од страна на соодветните Здруженија на клубови за секој степен на натпреварување поединечно.

Одлука за систем на натпреварување мора да биде донесена пред почетокот на натпреварувачката сезона.

Одлука која се однесува за систем на натпреварување донесена пред почеток на натпреварувачка сезона е важечка, односно може да се применува во таа натпреварувачка сезона.

Системот за натпреварување се објавува како составен дел на Пропозициите за натпреварување. Во одлуката за системот на натпреварување ќе биде утврдено за која натпреварувачка сезона/и ќе важи тој систем.

Член 10

Календарот за натпреварување за секоја натпреварувачка сезона го донесува Управниот одбор на МКФ, на предлог на Комесарот за натпреварување. Пред конечното утврдување на календарот за натпреварување, се бара и мислење од страна на соодветните Здруженија на клубови за секој степен на натпреварување поединечно.

Член 11

Натпреварувањата во организација на МКФ и системот на натпреварување (трокружен бод систем, двокружен бод систем, еднокружен бод систем, куп-систем, плеј-оф систем на разигрување и други системи) ќе бидат утврдени со Одлуката за системот на натпреварување на одредена сезона/и и ќе биде составен дел на Пропозициите за натпреварување.

3. ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАТПРЕВАРИ

Член 12

Натпреварувањето во сениорските категории во системот на првенствени и Куп натпревари го спроведува Комесарот за натпреварување, како надлежен орган за натпреварување назначен од страна на Управниот одбор на МКФ.

Член 13

Комесарот за натпреварување ги регистрира сите натпревари во соодветниот систем, освен оние за кои е вложена жалба.

Натпреварите на кои е вложена жалба, ќе бидат регистрирани по донесување на одлука по жалбата.

Член 14

Жалба на натпревар се најавува со потпис на капитенот на екипата во предвидениот простор на службениот записник од натпреварот.

Дополнението на жалбата на натпреварот се доставува до Комесарот за натпреварување.

Член 15

Постапувајќи по жалбата Комесарот за натпреварување може истата да ја усвои или да ја одбие. Кога жалбата ќе се усвои, натпреварот се поништува и се одредува термин за одигрување на нов натпревар, или натпреварот ќе се доигрува, или ќе се регистрира со службен резултат 2:0.

Кога жалбата ќе биде одбиена, Комесарот за натпреварување го регистрира натпреварот со постигнатиот резултат. Неблаговремено поднесената жалба Комесарот за натпреварување ќе ја отфрли како недопуштена.

Член 16

Еднаш регистриран натпревар од страна на Комесарот за натпреварување не може да биде поништен од истиот орган.

Член 17

Против одлуката на Комесарот за натпреварување за регистрација на натпревар во прв степен или по жалба на натпревар, дозволена е жалба во втор степен до Арбитражата на МКФ, во рок од три (3) дена по добивање на првостепената одлука.

Жалба на парична казна изречена од Комесарот за натпреварување во износ до коефициент 20 не е дозволена.

Одлуката на Арбитражата е конечна.

Член 18

Со Пропозициите за натпреварување подетално е одредена постапката за вложување на жалби, како и утврдувањето на роковите предвидени во случај на жалба.

Со Пропозициите за натпреварување подетално се утврдуваат и должностите на организаторот на натпреварите, кои не може да бидат во спротивност со одредбите на овој Правилник.

Член 19

За сите повреди на одредбите од Правилникот за натпреварување и Пропозициите за натпреварување, одлучува Комесарот за натпреварување, кој може да изрече казни во сите случаи кога ќе утврди прекршок на овој Правилник, Пропозициите и Дисциплинскиот правилник на МКФ.

Член 20

Натпревар кој не е одигран во закажаното време поради оправдани причини: исклучување на електрична енергија, исклучување или застој во јавниот сообраќај, временска непогода или виша сила, ќе биде одигран во рок од 24 часа доколку Делегатот утврди дека тоа е можно.

Под поимот „виша сила“ се подразбира секој настан кој не можел да биде предвиден и кој настанал вон вообичаениот и редовен тек на настаните.

Со пропозициите за натпреварување се утврдуваат обврските на учесниците во натпреварувањето во однос на благовремено пристигнување на натпревар.

Доколку натпреварот е прекинат поради дефект или неисправност на техничките уреди во салата, кои истовремено не можат да бидат исправени-поправени или се последица на виша сила, натпреварот мора да се одигра во наредните 24 часа.

Прекинатиот натпревар поради една од горенаведените причини, ќе биде продолжен - доигран од моментот на прекилот, со постигнатиот резултат и преостанатото време за игра.

Член 21

Клуб може да одложи одигрување на веќе закажан натпревар, ако има оправдана причина поткрепена со документи, ако го стори тоа благовремено, најмалку осум (8) дена пред првозакажаниот термин.

Во покус рок (3 - 8 дена) е дозволено одложување на натпревар, само во следните случаи:

21.1. Аргументирана причина за одложување или измена на термин,

21.2. Одобрение - писмена согласност од противничката екипа,

21.3. Одобрение од Комесарот за натпреварување,

21.4. Не е дозволено одлагање на натпревар во временски рок помал од три (3) дена, освен во следните случаи:

21.4.1. Доколку е јавно прогласена епидемија на болест од градскиот или републичкиот епидемиолошки центар,

4. ПЛАСМАН НА ЕКИПИТЕ

Член 22

Пласманот на екипите се утврдува врз основа на освоени бодови во текот на натпреварувањето, а бодувањето се утврдува врз основа на Службените кошаркарски Правила на ФИБА.

Со системот за натпреварување се утврдува начинот на добивање на првак на Република Македонија, испаѓањето и пополнувањето на сите нивоа и степени на натпреварувањата, како и пласманот на екипите во европските клупски натпреварувања.

Исто така, со системот за натпреварување се утврдува и начинот на добивање на победник во Куп натпреварите на Република Македонија.

Член 23

Зависно од успехот во натпреварувањето, екипите преоѓаат од повисок во понизок ранг и од понизок во повисок ранг.

Екипа која на крајот на сезоната преминува во понизок ранг на натпреварување, не може во наредната сезона да се врати, односно да се натпреварува во истиот степен на натпреварување, освен во случај ако се откаже екипа од повисок ранг, ако се игра бараж помеѓу екипи што испаднале и екипи што не влегле во повисок ранг по редослед од пласман.

Екипа која е исклучена од натпреварување пред почеток или во тек на натпреварувачка сезона, во никој случај не може во наредната сезона да се врати да се натпреварува во истиот степен на натпреварување.

5. ОРГАНИЗАТОР НА НАТПРЕВАР

Член 24

Организатор на натпревар е клубот кој игра на свој терен или кој треба да игра на свој терен, а поради одредени причини одреден е некој друг терен, кој мора да е регистриран за тој степен на натпреварување.

Организаторот е одговорен за спроведување на организацијата на натпреварот во согласност со одредбите од овој Правилник, Пропозициите за натпреварување и Законот за јавни собири и Закон за спречување на насилство.

6. ПРАВО НА НАСТАП

Член 25

На официјални првенствени и Куп натпревари право на настап за одреден клуб имаат сите играчи кои поседуваат пропишана лиценца за настап издадена од Регистрациската комисија на МКФ. Предуслов за издавање на лиценцата е потврда за уредно извршен лекарски преглед.

Член 26

За секоја натпреварувачка сезона поединечно, Управниот одбор на МКФ ја утврдува старосната граница за право на настап во лиги или на турнири на млади категории.

Член 27

Екипа која ќе настапи со играч кој е неправилно или воопшто не е регистриран, играч кој е под суспензија или издржува одредена казна, го губи натпреварот службено со 2:0 и не добива бод предвиден за пораз.

Член 28

Екипа која е казнета од било кои причини со забрана на настап, не смее да настапи, го губи натпреварот со службен резултат 2:0 и не добива бод предвиден за пораз.

Член 29

Екипа која од неоправдани причини нема да настапи на натпревар, го губи натпреварот со службен резултат 20:0 и не добива бод предвиден за пораз.

Член 30

Доколку една екипа загуби два натпревари со службен резултат во текот на една сезона, ќе биде исклучена од понатамошно натпреварување и ќе биде префрлена во понизок степен на натпреварување, со право на настап во понискиот степен во наредната натпреварувачка сезона.

Член 31

Доколку екипата самоволно го напушти теренот за игра пред истекот на времето за игра, ќе биде исклучена од тековното натпреварување и ќе биде префрлена во понизок степен на натпреварување.

Член 32

Екипа која самоволно нема да настапи на турнирски систем на натпреварување, ќе биде санкционирана согласно Дисциплинскиот правилник на МКФ.

Член 33

Доколку исклучената екипа одиграла половина или повеќе од половина од предвидените натпревари, сите одиграни натпревари ќе бидат регистрирани со постигнатиот резултат, а сите натпревари до крајот на нат-преварувањето ќе бидат регистрирани со резултат 2:0 за противниците, а екипата не добива бод предвиден за пораз.

Доколку екипата до исклучувањето одиграла помалку од половина од предвидените натпревари, сите резултати кои ги постигнала екипата дотогаш се поништуваат и сите натпревари се регистрираат со резултат 2:0 за противниците, а екипата не добива бод предвиден за пораз.

Екипа која е исклучена од натпреварување во одреден степен на натпреварување, се префрлува во понизок степен на натпреварување.

Член 34

Одредбите наведени во членовите 29, 30, 31 и 32 се применуваат и во случај доколку екипата се откаже од понатамошното натпреварување.

Екипа која се откажала од натпреварувањето во одреден степен во текот на самото натпреварување, нема право во истата натпреварувачка сезона да настапува во понизок степен на натпреварување.

Член 35

Доколку делегатот и судиите донесат одлука за прекин на натпревар, кој истовремено не може да биде продолжен поради нереди, натпреварот ќе биде регистриран 2:0 за гостинската екипа при што домашната екипа не добива бод предвиден за пораз.

Ако непобитно е утврдено дека до прекилот дошло по вина на гостинската екипа, во тој случај, гостинската екипа го губи натпреварот 2:0 и не добива бод предвиден за пораз. Натпревар кој е прекинат поради инцидент предизвикан од страна на играч или службено лице на натпреварот, ќе биде регистриран со резултат 2:0 во полза на екипата која не предизвикала прекин, а противничката екипа не добива бод предвиден за пораз.

Член 36

Доколку навивачите и службените лица на обете екипи се виновни за прекин на натпревар кој не може да биде продолжен по одлука на делегатот и судиите на натпреварот, а не постојат услови за продолжување, натпреварот ќе биде во целост презакажан во друг термин и на неутрален терен, кој ќе биде одреден од Комесарот за натпреварување.

Трошоците за одигрување на натпреварот ќе бидат подеданкво распоредени помеѓу обата клуба кои се виновни за прекилот на натпреварот.

Член 37

Кога натпреварот ќе заврши пред истекот на времето предвидено за игра поради тоа што едната екипа останала само со еден играч на теренот, во таков случај:

- 37.1 Натпреварот ќе биде регистриран со службен резултат 2:0, доколку во моментот на прекилот екипата која останала со еден играч на терен има резултатска предност, односно се наоѓа во водство.
- 37.2 Натпреварот ќе биде регистриран со постигнатиот резултат во моментот на прекилот, доколку екипата која имала повеќе од два играча или комплетна екипа на теренот, се наоѓала во водство.
- 37.3 Во обата случаи екипата која останала со еден играч на теренот добива бод предвиден за пораз.

Член 38

Доколку Комесарот за натпреварување, по спроведена постапка, утврди дека одреден натпревар е лажиран, екипата (екипите) учесник (учесници) во овој прекршок ќе биде (бидат) исклучена (исклучени) од натпреварувањето и ќе се префрли (префрлат) во два степенa понизок ранг на натпреварување.

Член 39

Екипите се должни паричните казни изречени во БИЛТЕН-соопштенија од страна на Комесарот за натпреварување да ги уплатат на жиро-сметка во рок од осум (8) дена од добивање на фактурата.

Жалба по однос на изречена парична казна согласно пропозициите за натпреварување, го одложува нејзиното извршување.

Доколку финансиските обврски на клубот не се подмират во предвидениот рок, клубот автоматски ќе биде суспендиран и нема право на настап се додека не ги подмири своите финансиски обврски.

За време на суспензија сите натпревари ќе бидат регистрирани со службен резултат за противничката екипа, а екипата не добива бод за пораз.

Во случај кога две екипи ги немаат подмирено своите финансиски обврски, а истовремено треба да одиграат натпревар помеѓу себе, обете екипи ќе бидат суспендирани до извршување на обврските, натпреварот ќе биде регистриран со службен резултат 20:0 против обете екипи, при што обете екипи не добиваат бод предвиден за пораз.

Член 40

Екипа која нема да ги подмири своите финансиски обврски кон МКФ, врз основа на изречени казни од страна на Комесарот за натпреварување, или било која друга основа, не може да настапи во наредната натпреварувачка сезона, односно се додека не бидат регулирани сите финансиски обврски.

7. ДЕЛЕГАТ, СУДИИ И ПОМОШНИ СУДИИ

Член 41

Службени лица на натпревар се Делегат, Судии и Помошни судии.

За првенствени и Куп натпревари, Комесарот за натпреварување одредува делегати на натпреварите, од листа на делегати усвоена од страна на Управниот одбор на МКФ, на предлог на Комесарот.

Делегатот на натпреварот го претставува органот кој раководи со натпреварувањето - Комесарот за натпреварување.

Должност на делегатот на натпреварот е да ја контролира примената на одредбите предвидени за одигрување на натпревар, а во соработка со судиите треба да обезбеди играта да се одвива во регуларни услови.

За првенствени и Куп натпревари, Комесарот за натпреварување одредува судии на натпреварите, од листата на судии усвоена од страна на Управниот одбор на МКФ, на предлог на Судиската комисија.

Судиите се единствено овластени за донесување на одлуки во врска со правилата на кошаркарската игра во време предвидено со тие правила издадени од ФИБА. Помошните судии на првенствени и Куп натпревари ги одредува одборот на судии во градот од каде е клубот, а во случај на потреба, истите може да бидат делегирани од страна на Судиската комисија при МКФ, на барање на Комесарот за натпреварување. Помошните судии се должни да ги посетуваат редовните и задолжителни семинари на

Судиската Комисија, за да се здобијат со соодветна бесплатна лиценца, без која делегатот не смее да дозволи работа на записничката маса на било кој натпревар.

На поедини натпревари Комесарот за натпреварување во договор со Судиската комисија на МКФ, може да одреди посебна контрола на судењето на натпревар за кој ќе процени дека има потреба.

8. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Сите останати прашања кои не се регулирани со овој Правилник и службените кошаркарски правила, ќе бидат регулирани со Пропозициите за натпреварување.

Член 43

Измени и дополнувања на овој Правилник се вршат на начин и по постапка како при неговото донесување.

Член 44

Толкување на овој правилник дава Управниот одбор на МКФ.

Член 45

Овој Правилник стапува во сила со денот на неговото донесување, а со стапување на сила на овј правилник престануваат да важат сите досега донесени Правилници за натпреварување.

Управен одбор на МКФ
Претседател, Петар Наумоски